

PHILIPS

Слушалки

1000 Серија

ТАН1205



Прирачник за корисникот

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни упатства	2
	Безбедност на слухот	2
	Општи информации	2

2	Вашите Bluetooth слушалки за преку уши	3
	Што има во кутијата	3
	Други уреди	3
	Преглед на вашите Bluetooth безжични слушалки	4

3	Започнете	5
	Наполнете ја батеријата	5
	Спарете ги слушалките со вашиот мобилен телефон	5

4	Користете ги вашите слушалки	6
	Поврзете ги слушалките со Bluetooth уред	6
	Управувајте со вашите повици и музика	6

5	Технички податоци	8
---	-------------------	---

6	Известување	9
	Декларација за сообразност	9
	Отстранување на вашиот стар производ и батерија	9
	Отстранете ја интегрираната батерија	9
	Усогласеност со EMF	9
	Информации за животната средина	10
	Известување за усогласеност	10

7	Трговски марки	11
---	----------------	----

8	Најчесто поставувани прашања	12
---	------------------------------	----

1 Важни безбедносни упатства

Безбедност на слухот



Опасност

- За да избегнете оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со високо ниво на јачина на звукот и поставете ја јачината на звукот на безбедно ниво. Колку што е погласен звукот, толку е пократко времето на безбедно слушање.

Осигурете се дека ги почитувате следните упатства, кога ги користите вашите слушалки.

- Слушајте со разумно ниво на јачина на звук, во текот на разумни временски периоди.
- Внимавајте постојано да не ја зголемувате јачината на звукот, бидејќи вашиот слух се прилагодува на неа.
- Не зголемувајте ја јачината на звукот толку многу да не можете да чуete што се случува околу вас.
- Треба да бидете претпазливи или привремено да прекинете со употребата во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика губење на слухот.
- Не се препорачува користењето на слушалките кои ги покриваат двете уши додека возите и може да биде нелегално во некои области.
- Заради ваша безбедност избегнувајте го одвлекувањето на вниманието од страна на музиката или телефонските повици, додека се наоѓате во сообраќај или во некои други потенцијално опасни средини.

Општи информации

За да се избегне оштетување или дефект:



Внимание

- Не изложувајте ги слушалките на прекумерна топлина
- Не дозволувајте да ви паднат слушалките.
- Слушалките не смеат да бидат изложени на капење или прскање со вода.
- Не дозволувајте вашите слушалки да бидат потопени во вода.
- Не користете било какви средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензен или абразиви.
- Ако е потребно чистење користете мека крпа, по потреба натопена во минимално количество на вода или растворен благ сапун, за чистење на производот.
- Интегрираната батерија не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сончева светлина, оган или слични нешта.
- Постои опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете ја со ист или еквивалентен вид.

За работењето и температурите за складирање и влажноста

- Користете ги или чувајте на место каде што температурата е помеѓу $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}$) и $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($140\text{ }^{\circ}\text{F}$) (до 90% релативна влажност).
- Работниот век на батеријата може да се намали во услови на висока или ниска температура.

2 Вашите Bluetooth слушалки за преку уши

Ви честитаме за купувањето и добредојдовте во Philips! За да имате целосна корист од поддршката што Philips ви ја нуди, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Со овие Philips слушалки за преку уши, можете:

- да уживате во безжичните повици без употреба на раце;
- да уживате и безжично да ја контролирате музиката;
- да се префрлате помеѓу повиците и музиката.



Водич за брз почеток



Глобална гаранција



Безбедносен леток


Што има во кутијата



Philips Bluetooth слушалки за преку уши
Philips TAH1205


Други уреди


Мобилен телефон или уред (на пр. notebook преносен компјутер, PAD, Bluetooth адаптери, MP3 плеери итн) што поддржуваат Bluetooth и се компатибилни со слушалките (погледнете во „Технички податоци“).



USB кабел за полнење (само за полнење)

Преглед на вашите Bluetooth безжични слушалки



- ① Јачина на звук + / следна песна
- ② Контрола на музика/повик
- ③ Јачина на звук - / претходна песна.
- ④  (вклучено / исклучено / спарување)
- ⑤ LED индикатор
- ⑥ Микро USB C процес за полнење
- ⑦ Микрофон

3 Почнете

Наполнете ја батеријата



Забелешка

- Пред да ги користите слушалките за прв пат, ставете ги слушалките во кутијата за полнење и пополнете ја батеријата во текот на 2 часа, за оптимален капацитет и траење на батеријата.
- Користете го само оригиналниот USB кабел за полнење, за да избегнете некакво оштетување.
- Завршете го вашиот повик пред да започнете со полнење на слушалките, бидејќи поврзувањето на слушалките за полнење ќе ги исклучи слушалките.

Поврзете го испорачаниот USB кабел за полнење со:

- Процеп за микро USB полнење на слушалките и;
- Полнач/USB приклучна порта на компјутерот.

↳ LED сијаличката станува бела за време на полнењето и се исклучува кога слушалките се целосно наполнети.




Совет

- Вообичаено, целосното полнење трае 2 часа.

Спарете ги слушалките со вашиот мобилен телефон

Пред за прв пат да ги користите слушалките со вашиот мобилен телефон, спарете ги со мобилниот телефон. Успешното спарување воспоставува уникатна шифрирана врска помеѓу слушалките и мобилниот телефон. Слушалките ги складираат последните 8 уреди во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 8 уреди, последниот спарен уред ќе биде заменет со новиот.

- 1 Осигурете се дека слушалките се целосно наполнети и исклучени.
- 2 Притиснете и држете  во текот на 4 секунди, сè додека сината и белата LED сијаличка не почнат наизменично да трепкаат.
 - ↳ Слушалките остануваат во режимот на спарување во текот на 5 минути.
- 3 Осигурете се дека мобилниот телефон е вклучен, а неговата Bluetooth функција е активирана.
- 4 Спарете ги слушалките со мобилниот телефон. За подетални информации погледнете во прирачникот за корисникот на вашиот мобилен телефон.

Следниот пример ви покажува како да ги спарите слушалките со вашиот мобилен телефон.

↳ Активирајте ја функцијата Bluetooth во вашиот мобилен телефон, изберете **Philips TAH1205**



Philips TAH1205

4 Користете ги вашите слушалки

Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред

- 1 Вклучете го вашиот мобилен телефон/ Bluetooth уред.
- 2 Притиснете и држете го копчето за вклучување/исклучување во текот на 2 секунди, за да ги вклучите слушалките.
 - ↳ Сината LED сијаличка ќе се вклучи.
 - ↳ Слушалките автоматски повторно се поврзуваат со последниот поврзан мобилен телефон/ Bluetooth уред.



Совет

- Ако вклучите мобилен телефон/Bluetooth уред или ја активирате Bluetooth функцијата откако ќе ги вклучите слушалките, ќе треба рачно повторно да ги поврзете слушалките и мобилниот телефон/Bluetooth уредот.



Забелешка

- Ако слушалките немаат никаква историја на поврзување и не се поврзат со некој Bluetooth уред во текот на 5 минути, тие автоматски ќе се исклучат.
- Ако слушалките не успеат да се поврзат со последниот поврзан Bluetooth уред во временски рок од 5 минути, тие автоматски ќе се исклучат.

Управувајте со вашите повици и музика

Вклучено/исклучено

Задача	Копче	Работење
Вклучете ги слушалките.	Вклучено/исклучено	Притиснете и држете во текот на 2 секунди.
Исклучете ги слушалките.	Вклучено/исклучено	Притиснете и држете во текот на 4 секунди. ↳ Вклучена е и бледнее сината LED сијаличка.

Контрола на музика

Задача	Копче	Работење
Репродуцирајте или паузирајте музика.	контрола на музика/повик	Притиснете еднаш.
Прилагоди ја јачината на звукот.	+/-	Притиснете на +/-
Следен запис.	+	Притиснете на + двапати.
Претходен запис.	-	Притиснете на - двапати.

Контрола на повик

Задача	Копче	Работење
Преземете/отфрлете повик.	контрола на музика/повик	Притиснете еднаш.
Промена на повикувачот за време на повикот.	контрола на музика/-повик	Притиснете и држете (>2сек)

Статус на индикаторот за други слушалки

Статус на слушалките	Индикатор
Слушалките се поврзани со Bluetooth уред, додека слушалките се во режим на подготвеност или додека слушате музика.	Сината LED сијаличка ќе трепка на секои 5 секунди.
Слушалките се подготвени за спарување.	LED сијаличката наизменично светка сино и црвено.
Слушалките се вклучени, но не се поврзани со Bluetooth уред.	Сината LED сијаличка трепка на секои 10 секунди. Ако не може да се воспостави врска, слушалките самите ќе се исклучат во рок од 5 минути.
Ниско ниво на батерија.	Белата LED сијаличка трепка 3 пати, се активира еднаш во една минута
Батеријата е целосно наполнета.	Белата LED сијаличка е исклучена.

5 Технички податоци

Слушалки

- Време на музика: 15 часа (исклучено засилување на басот)
- Време на зборување: 15 часа
Време на подготвеност: 240 часови
- Време на полнење: 2 часа
Литиумско полимерска батерија на полнење (240 mAh)
- Bluetooth верзија: 5,1
Компатибилни Bluetooth профили:
 - HFP (профил без раце)
 - A2DP (напреден профил за аудио дистрибуција)
 - AVRCP (профил за аудио видео далечинска контрола)
- Поддржан аудио кодек: SBC
- Фреквенциски опсег: 2.402-2.480 GHz
- Моќност на предавателот: < 10 dBm
- Работен опсег: До 10 метри (33 стапки)
- Намалување на дигитално ехо и бучава
- Автоматско исклучување
- Микро USB порта за полнење



Забелешка

- Спецификациите се предмет на промена без претходна најава.

6 Известување

Декларација за сообразност

Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој производ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Декларацијата за сообразност можете да ја најдете на www.p4c.philips.com.

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти, кои можат да се рециклираат и да бидат повторно искористени.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи вградена батерија на полнење опфатена со Европската Директива 2013/56/EU која не може да се фрли заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Цврсто ве советуваме да го однесете вашиот производ до службениот собирен центар или до Philips-овиот сервисен центар, кадешто квалификувано лице ќе ја отстрани батеријата на полнење.

Информирајте се за локалните системи за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии на полнење. Следете ги локалните правила и никогаш не отстранувајте го производот и батеријата на полнење заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на старите производи и батерии на полнење, помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и здравјето на човекот.

Отстранете ја интегрираната батерија

Ако во вашата земја не постои систем за собирање/рециклирање на електронски производи, можете да ја заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред фрлање на слушалките.

- Осигурете се дека слушалките се извлечени од кутијата за полнење, пред да ја отстраните батеријата.



Усогласеност со EMF

Овој производ е во согласност со сите применливи стандарди и одредби во врска со изложеноста на електромагнетни полиња.

Информации за животната средина

Сето непотребно пакување е изоставено. Се обидовме да го олесниме одвојувањето на пакувањето на три материјали: картонска (кутија), полистиренска пена (тампон) и полиетилен (вreckички, заштитен лист од пена). Вашиот систем се состои од материјали кои можат да се рециклираат и повторно да се користат, доколку бидат расклопени од страна на специјализирана компанија. Ве молиме почитувајте ги локалните регулативи во врска со отстранувањето на материјалите за пакување, потрошените батерии и старата опрема.

Известување за усогласеност

Уредот е во согласност со FCC правилата, Дел 15. Работењето е предмет на следните два услова:

- 1. Овој уред може да не предизвика штетно мешање и**
- 2. Овој уред мора да прифати било кои примени мешања, вклучително и мешањето што може да предизвика несакано работење.**

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и утврдено е дека е во согласност со ограничувањата за дигитален уред Класа Б, во согласност со дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита против штетното мешање во станбената инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи со радиофреквентна енергија и доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за користење, може да предизвика штетно мешање во радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека мешањето нема да се појави во некоја одредена инсталација.

Ако оваа опрема предизвика штетно мешање во радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучувањето и исклучувањето на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ги поправи пречките преку една или повеќе од следните мерки:

- Преориентирајте или прелоцирајте ја антената за примање.
- Зголемете ја оддалеченоста помеѓу опремата и приемникот
- Поврзете ја опремата со штекер на струјно коло различен од оној на којшто е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавач или со искусен радио/телевизиски техничар, за помош.

FCC изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е во согласност со FCC границите на изложеност на зрачење, утврдени за неконтролирано опкружување.

Овој предавател не смее да биде заедно лоциран или заедно да работи со некоја друга антена или предавател.

Внимание: Корисникот е предупреден дека промените или измените што не се изречно одобрени од одговорната страна за усогласеност, можат да го понишат овластувањето на корисникот да управува со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ици) изземени од лиценцата, што се во согласност со Иновациите, науката и економскиот развој во Канада, што се изземени од RSS(и). Работењето е предмет на следните два услова: (1) овој уред може да не предизвика штетни пречки и (2) Овој уред мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи ги и пречките кои можат да предизвикаат несакано работење на уредот. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Изјава за изложеност на IC радијација:

Оваа опрема е во согласност со Канадските граници на изложеност на зрачење, утврдени за неконтролирано опкружување. Овој предавател не смее да биде заедно лоциран или заедно да работи со некоја друга антена или предавател.

7 Трговски марки

Bluetooth

Заштитното име и логоата на Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од страна на Top Victory Investment Limited е под лиценца. Останатите трговски марки и трговски имиња се оние кои им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

8 Најчесто поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки не се вклучуваат.

Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ги слушалките.

Не можам да ги спарам моите Bluetooth слушалки со мојот Bluetooth уред.

Bluetooth-от е оневозможен. Овозможете ја Bluetooth функцијата на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

Како повторно да го поставите спарувањето.

Оставете ги слушалките во режимот на спарување (белата и сината сијаличка наизменично трепкаат), притиснете и држете ги заедно копчињата „Јачина на звук +“ и „Јачина на звук -“ повеќе од 4 секунди, сè додека не засвети сината LED сијаличка.

Ја слушам, но не можам да ја контролирам музиката на мојот Bluetooth уред (на пр. репродукција/пауза/прескокни напред/прескокни назад).

Осигурете се дека Bluetooth аудио изворот поддржува AVRCP (погледнете во „Технички податоци“).

Нивото на јачината на звукот на слушалките е премногу ниско.

Некои Bluetooth уреди не можат да го поврзат нивото на јачината на звукот со нивото на јачината на звукот од слушалките, преку синхронизацијата на јачината на звукот. Во тој случај, морате независно да ја прилагодите јачината на звукот на вашиот Bluetooth уред, за да се постигне соодветната јачина на звукот.

Bluetooth уредот не може да ги пронајде слушалките.

- Слушалките се можеби поврзани со претходно спарен уред. Исклучете го поврзаниот уред или преместете го надвор од опсегот.
- Спарувањето можеби е повторно поставено или слушалките биле претходно спарени со друг уред. Повторно спарете ги слушалките со Bluetooth уредот, како што е опишано во прирачникот за корисникот. (погледнете во „Спарете ги за прв пат слушалките со вашиот Bluetooth уред“ на страница 6).

Моите Bluetooth слушалки се поврзани со мобилен телефон со овозможен Bluetooth стерео, но музиката може да се репродуцира единствено на звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете во прирачникот за корисникот на вашиот мобилен телефон. Изберете да ја слушате музиката преку вашите слушалки.

Квалитетот на звукот е слаб и можно е да се слушаат некои шумови.

- Bluetooth уредот е надвор од опсегот. Намалете го растојанието помеѓу вашите слушалки и Bluetooth уредот, или отстранете ги пречките кои се наоѓаат помеѓу нив.
- Наполнете ги вашите слушалки.

Квалитетот на звукот е слаб кога стримингот од мобилниот телефон е многу бавен, или аудио стримингот воопшто не работи.

Осигурете се дека вашиот мобилен телефон не само што поддржува (моно) HFP, туку исто така поддржува A2DP и е компатибилен со BT4.0x (или повисоко), (погледнете во „Технички податоци“).

За понатамошна поддршка, посетете ја веб-страницата www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ бил произведен и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited или на една од неговите филијали и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во однос на овој производ.

